

РСПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Биро за развој на образованието
СКОПЈЕ

Сиг. 0802

Примено:			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
ОУ	3667	1	



Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58/00 и 44/02) и член 24 и 26 од Законот за основно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06, 70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе наставна програма по јазик и култура на Башњаците за V одделение на деветгодишното основно образование.

АРХИВСКИ ПРИМЕРОК

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



ПРОГРАМА
НАСТАВНА

ЈАЗИК И КУЛТУРА НА БОШЊАЦИТЕ

Скопје, 2008

ДЕВЕТГОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

V одделение

- *Ja par3inba yvrcrbo 3a upnina/hoct roh Peny6jirka Mlarejohinja, go1npharknot hapo/ n hoont roh upyrin kyutypn.*
- *Ja ycbobjra shaebla 3a hapo/htara n ymetrhinka jntepartypa n kyutypa ha Bouphau1ne;*
- *Ja ro 36orattyra pehinkot co hoin 36opobn of Gocachknor ja3nki;*
- *Ja y4ectryba bo patrolop n ja yme ja nckakjyra Joknrybaha, yvrcrba, ja nshcycra faktn n ct.;*
- *Ja ntra n upepackakjyra jntepartyphn tropogn ha Gocachkn ja3nki coojbetih ha Bo3pacra;*
- *Ja kognctn rparamnkr n upabonichn upabnita mpm ntraheto n nnybaheto;*
- *Ja kognctn upabnijeh Pe/ ha 36opobnre bo pehennata;*
- *Ja ce ochoco6yra 3a nincmeho n3pabyah (tekct za: n3becrbahe, nincmo, hecrtka; norkha;)*
- *Ja ro ycoobuyra ntraheto co par3inphae ha par3injinhn tekctobn*

Y4ehinkot/y4ehinkrata:

1. UJEMIN HA HACTABATA 3A V OJUJEJHNE

2. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: Јазик (22 ч аса)			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> - да ги воочува особеностите на народниот говор и стандардниот јазик; - да ги знае самогласките и согласките и да ги разликува; - да ги разликува конкретните од апстрактните именки; - да разликува прости од редни броеви; - да разликува описни од материјални придавки и 	<p>1. Граматика</p> <p>Народен и стандарден, литературен јазик</p> <p>Самогласки и согласки</p> <p>Конкретни и апстрактни именки</p> <p>Примјери: <i>Konkretne: majka, sin, lipa i sl.</i> <i>Apstraktne: zora, oluja, tuga, sreća i sl.</i></p> <p>Броеви – прости и редни броеви</p>	<p>*ученикот не треба да ги знае дефинициите Самогласки, согласки,</p> <p>Конкретни и апстрактни именки</p> <p>Примјери: <i>Konkretne: majka, sin, lipa i sl.</i> <i>Apstraktne: zora, oluja, tuga, sreća i sl.</i></p> <p>Прости броеви, редни броеви.</p> <p>Примјери: <i>Glavni: jedan, dva, tri itd.</i> <i>Redni: prvi, drugi, treći, četvrti itd.</i></p> <p>Придавки:</p>	<p>Активности за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воочување на карактеристиките на народниот јазик наспроти стандардниот јазик. - разликување на самогласките од согласките, нивно правилно изговарање и пишување. - разликување на конкретните од апстрактните именки. <p>Примјери: <i>Majka pogleda sina i nasmija se.</i> <i>Velika je sreća imati dobrog učitelja.</i></p> <p>- Вежби за разликување на прости и редните броеви.</p> <p>Примјери: <i>Jedan djecak stajaše na ulici.</i> <i>Sve tri sestre se dosta slagahu.</i> <i>Prva je bila dosta čujljiva, druga smehom je radila dok treca dočekivaše goste.</i></p> <p>- Вежби за разликување на описните и материјалните придавки.</p>

